



"FORD FIVE HUNDRED" НОВА ФОРДОВА ГОРДОСТ



Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Кога станува збор за "Ford Five Hundred" или Ford 500, не може точно да се одговори на прашањето што е прво: автомобилот или суб-урбаното возило (SUV). Ова возило се одликува со голема просторност и функцио-

налност. Во фабриката "Форд" најмногу се гордеат со задните седишта, таканаречени театарски, со кои се добиваат три дополнителни седишта. Со можноста за поделеност на клупата т.е. на седиштето, исто така, се добива дополнителен багажен простор, кој ги задоволува



барањата и на најпребирливите. За тоа какви се надворешните линии и стилот на овој автомобил, можете и сами да се уверите од фотографиите. Моторот претежно е направен од алуминиум, односно алуминиумски се блоковите и главите. Што се однесува до техничките можности на овој автомобил, Fo-

rd 500 има мотор со работна зафатнина од 3.000 сантиметри кубни. Оваа машина има шест цилиндри, а зад бројката како наставка стои буквата "V". Моќноста на "Ford Five Hundred" се огледува во неговите 203 кс. Преносот на моќноста се врши со помош на шестбрзинскиот автоматски менувач.



Ми-Да Моторс

АУДИ КОНЦЕПТ ВОЗИЛО



"Shooting Brake Concept" автомобилот на "Ауди" беше презентирани на Саемот за автомобили во Токио. Овој автомобил се одликува со спортски моќна динамика, подобро решен простор и поголема функционалност, што го разликува од неговите претходници.

Возилото произведува 250 кс со помош на моторот, чија работна зафатнина изнесува 3.200 сантиметри кубни и шест цилиндри. Автомобилот има постојан погон на сите четири тркала. Моторот најмоќно работи на 6.200 вртежи во минута. Концепт-возилото развива брзина од

0 до 100 километри на час за 6.0 секунди, а максималната брзина која може да ја постигне е 250 километри на час. Мора да се напомене дека брзината е намерно ограничена.

Менувачот одговорен за пренесување на моќноста на четирите тркала кај "Audi Shooting Brake Concept" е шестбрзински. Со активирање на спортскиот мод кај автомобилот се појавува информација за постапката на екранот, кој е сместен на таблата за инструменти.

ФЛЕШ ВЕСТИ

БЕБЕ-РОЛС ВО 2009

"Ролс Ројс" реши да произведе автомобил од помала класа, кој ќе биде "поветин", а сепак елегантен и луксузен како неговите поголеми "браќа по тркало". Новиот луксузен седан нема да се појави на пазарот пред 2009 година, порачуваат производителите. Ако луксузниот "Фантом" чинеше 332.000 долари, новиот автомобил би бил со основна цена од 180.000 долари.

NISSAN PIVO

Nissan Motor Co., Ltd., го откри својот нов модел Nissan Pivo, кој претставува фантазиски спој на електричен концепт на автомобил, во партнерство со прочуениот јапонски артист Takashi Murakami од компанијата Ginza Gallery, која се наоѓа во центарот на Токио. Pivo, кој ќе биде претставен на годинашниот Саем за автомобили во Токио, има голема предност во тоа што може да се маневрира 360 степени, елиминирајќи ја потребата од користењето на рикверц брзината.

САЈБЕР "ОЛДАЈМЕР"

Интересното возило на фотографиите се вика "MILA Concept" (Magna Innovation Lightweight Auto). Самото име кажува дека станува збор за иновативно и ново возило. Овој автомобил влегува во категоријата спортски едноседни, со мотори од средна големина. Но, сосема е можно во иднина да се произведува ваков автомобил но со две седишта. Концепт-возилото користи компримиран природен гас, но ќе биде овозможено да се вози и на обично гориво. Ако овој "сајбер-олдајмер" некому му изгледа нежно, би било добро да знае дека



максималната брзина, која тој ја постигнува е 200 км/ч. Моторот чија работна зафатнина е 1.600 сантиметри кубни има четири цилиндри. Машината има моќност од 150 кс кои најдобро се однесуваат на 6.000 вртежи во минута. Погонски се задните тркала, а менувачот е шестбрзински. Од 0 до 100 километри на час "MILA Concept" забрзува за 6.9 секунди. Интересен момент е тоа што каросеријата е направена од мешавина на стакло и пластика.